



Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 и
Извештај од независен ревизор



Сава пензиско друштво а.д Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31.12.2025 година со
Извештај на независниот ревизор**



СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Извештај за сеопфатна добивка	1
Извештај за финансиската состојба	2
Извештај за промени во главнината	4
Извештај за паричните текови	5
Белешки кон финансиските извештаи	6-56

Извештај на независниот ревизор

До акционерите и надзорниот одбор на Сава Пензиско Друштво АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиски извештаи

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиска состојба на Сава Пензиско Друштво АД Скопје („Друштвото“) на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со сметководствената регулатива на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано осигурување („МАПАС“).

Што ние ревидиравме

Финансиските извештаи на Друштвото ги вклучуваат:

- извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2025 година;
- извештај за сеопфатна добивка за годината што завршува на тој датум;
- извештај за промени во главнината за годината што завршува на тој датум;
- извештај за паричните текови за годината што завршува на тој датум; и
- белешките кон финансиски извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Стандардите“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиски извештаи“ од овој извештај.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Независност

Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Кодекс на етика“) и како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи за ентитетит од јавен интерес. Ги исполнивме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од годишниот извештај за работа и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај. Нашето мислење за финансиски извештаи не се однесува на останатите информации кои ги вклучуваат годишниот извештај за работа и годишната сметка и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, нашата одговорност е да ги прочитае останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека е материјално погрешно.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и неговата околина добиени во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во годишниот извештај за работа и годишната сметка. Ние немаме што да известиме во врска со ова.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управување за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствената регулатива на МАПАС, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи кога е применливо прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствената основа, освен ако раководството или има намера да го ликвидира или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Стандардите секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи. Како дел од ревизијата во согласност со Стандардите, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај кон поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Мислење на Годишниот извештај

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.



Драган Давитков

Управител



Симе Јовановски

Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје
Северна Македонија
25 февруари 2026

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025


(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)


Извештај за сеопфатна добивка

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2025	2024
Приходи од управување со фондови	5	421.460	376.369
Приходи од надоместок од придонеси		131.277	124.501
Приходи од надоместок од управување		290.177	251.862
Приходи од надоместок за премин		6	6
Расходи од управување со фондови	6	(102.278)	(106.511)
Расходи за МАПАС		(52.579)	(47.991)
Расходи за чувар на имот		(19.387)	(18.020)
Расходи за ПИОСМ		(6.513)	(6.372)
Трошоци за трансакции		(54)	(5)
Трошоци за маркетинг		(20.537)	(21.308)
Трошоци за агенти		(1.759)	(11.552)
Останати трошоци од управување со фондови		(1.449)	(1.263)
Добивка од управување со фондови		319.181	269.858
Останати приходи на Друштвото		4.247	4.631
Расходи од управување со Друштвото		(141.114)	(126.002)
Трошоци за сировини и други материјали	7	(2.015)	(2.757)
Трошоци за услуги	8	(18.468)	(23.762)
Плати, надоместоци за плати и останати трошоци за вработените	9	(86.322)	(80.931)
Амортизација	13,14	(16.191)	(4.736)
Резервирање на трошоци за ризици		(518)	(657)
Останати трошоци од работењето	10	(17.600)	(13.159)
Финансиски приходи	11	45.256	40.179
Финансиски расходи	11	(9.513)	(3.703)
Добивка пред оданочување		218.058	184.963
Данок на добивка	12	(23.819)	(19.319)
Нето добивка за годината		194.238	165.644
Нето добивка (загуба) од повторно вреднување на хартии од вредност расположиви за продажба		6.347	8.915
Актуарски добивки/(загуби) од планови за дефинирани користи на вработени		103	(93)
Друга сеопфатна добивка		6.450	8.822
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		200.688	174.466


Финансиските извештаи на Друштвото се усвоени од Управниот одбор и одобрени од Надзорниот одбор на ден 25 февруари 2026 година.

Потпишани се во име на Сава пензиско друштво ад Скопје на ден 17 февруари 2026 година од:


Татјана Бојковска
Член на Управен одбор


Снежана Станковиќ
Претседател на Управен одбор

Билјана Андоновска овластен сметководител (Број од Регистар на ИСОС: 0102750)



Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиската состојба

		За годината што завршува на 31 декември	
Белешка		2025	2024
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		796.208	731.705
	Нематеријални средства	3.216	2.581
	Материјални средства	99.577	37.393
	Одложени даночни средства	1.397	905
Долгорочни финансиски вложувања			
	Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	263.934	255.145
	Финансиски средства расположиви за продажба	428.085	435.681
Долгорочни финансиски вложувања		692.018	690.826
Краткорочни средства		227.135	157.662
	Жиро сметка	692	1.317
	Благајна	-	3
	Девизни сметки	30	216
	Депозити и хартии од вредност -парични еквиваленти	57.500	46.000
	Останати парични средства	52	117
	Парични средства и парични еквиваленти	58.274	47.653
	Побарувања од купувачите	27.809	11.284
	Побарувања од вработените	122	269
	Краткорочни финансиски средства	87.131	60.000
	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP)	53.790	38.448
	Залиха на ситен инвентар	8	8
ВКУПНИ СРЕДСТВА		1.023.343	889.367
Вонбилансна евиденција		1.510	-

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба
(продолжува)

		За годината што завршува на 31 декември	
Белешка		2025	2024
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал			
Основна главнина- запишан капитал	21	130.001	130.001
Ревалоризациона резерва		(1.802)	(8.152)
Законски резерви	21	13.747	13.747
Останати резерви		32.405	23.088
Акумулирана добивка	22	732.856	671.528
ВКУПНО КАПИТАЛ		907.207	830.212
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски			
Резервирања за пензии,отпремнини и слични обврски кон вработени	23	5.728	5.714
Одложени даночни обврски	24	1.197	-
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти	25	56.070	
Краткорочни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	25	9.688	1.631
Обврски кон добавувачите		503	10.663
Краткорочни обврски за даноци и други давачки	26	3.842	1.738
Обврски за данок на добивка	27	6.508	10.181
Обврски спрема вработените	28	7.176	4.918
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	29	25.424	24.310
ВКУПНО ОБВРСКИ		116.136	59.155
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		1.023.343	889.367
Вонбиланска евиденција	30	1.510	-

Финансиските извештаи на Друштвото се усвоени од Управниот одбор и одобрени од Надзорниот одбор на ден 25 февруари 2026 година.

Потпишани се во име на Сава пензиско друштво ад Скопје на ден 17 февруари 2026 година од:


Татјана Бојковска
Член на Управен одбор


Снежана Станковиќ
Претседател на Управен одбор

Билјана Андоновска овластен сметководител (Број од Регистар на ИСОС: 0102750)



Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025


(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)


Извештај за промени во главнината

	Основна главнина	Ревалори- зациони резерви	Законски резерви	Останати резерви	Акумули- рана Добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024	130.001	(17.068)	13.747	12.195	621.420	760.295
Нето добивка за годината	-	-	-	-	165.644	165.644
Нето добивки/(загуби) од вреднување на хартии од вредност расположиви за продажба	-	8.916	-	-	-	8.916
Актуарски добивки/(загуби) на планови за дефинирани користи на вработени	-	-	-	-	(93)	(93)
Вкупна сеопфатна добивка	-	8.916	-	-	165.551	174.467
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	(104.550)	(104.550)
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	10.893	(10.893)	-
Состојба на 31 декември 2024	130.001	(8.152)	13.747	23.088	671.528	830.212
Нето добивка за годината	-	-	-	-	194.238	194.238
Нето добивки/(загуби) од вреднување на хартии од вредност расположиви за продажба	-	6.347	-	-	-	6.347
Актуарски добивки/(загуби) на планови за дефинирани користи на вработени	-	-	-	-	103	103
Вкупна сеопфатна добивка	-	6.347	-	-	194.341	200.688
Корекција во акумулирана добивка поради имплементација на МСФИ 16	-	-	-	-	(818)	(818)
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	(122.878)	(122.878)
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	9.317	(9.317)	-
Состојба на 31 декември 2025	130.001	(1.805)	13.747	32.405	732.856	907.204

Финансиските извештаи на Друштвото се усвоени од Управниот одбор и одобрени од Надзорниот одбор на ден 25 февруари 2026 година.

Потпишани се во име на Сава пензиско друштво ад Скопје на ден 17 февруари 2026 година од:


Татјана Бојковска
Член на Управен одбор


Снежана Станковиќ
Претседател на Управен одбор

Билјана Андоновска овластен сметководител (Број од Регистар на ИСОС: 0102750)



Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025


(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)


Извештај за паричните текови

Белешка	2025	2024
Паричен тек од основната дејност		
Добивка пред оданочување	218.058	184.963
<i>Коригирана за:</i>		
Амортизација на материјални и нематеријални вложувања	16.191	4.736
Приходи од камата	(39.174)	(36.744)
	195.075	152.955
Побарувања од купувачите	(16.525)	(4.227)
Побарувања од вработените	147	(176)
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	(1.009)	801
Обврски кон добавувачите	8.181	1.125
Краткорочни обврски за даноци и други давачки	(1.569)	9.915
Обврски спрема вработените	2.257	(15)
Платени трошоци за идните периоди	(15.342)	(4.080)
Одложено плаќање на трошоци во идните периоди	1.114	591
	172.329	156.889
	(27.492)	(10.046)
	144.837	146.843
Нето паричен тек од основната дејност		
Паричен тек од инвестиционата дејност		
Набавка на материјални вложувања	(15.797)	(31.723)
Набавка на нематеријални вложувања	(1.672)	(1.651)
Продажба на материјални средства	61	678
Пласмани во депозити	-	(35.000)
Доспеани и вратени депозити од банки	60.000	54.000
Наплатени камати	21.712	20.742
Приливи од хартии од вредност расположливи за продажба	23.520	8.985
Приливи од хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	42.000
Купени хартии од вредност расположливи за продажба	-	(29.442)
Купени хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	(86.593)	(26.351)
	1.231	2.239
Нето паричен тек од инвестиционата дејност		
Парични текови од финансиска активност		
Платени дивиденди	(122.878)	(104.550)
Отплата на обврски по лизинг договори	(12.569)	-
	(135.447)	(104.550)
Нето паричен тек од финансиска активност		
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	10.621	44.532
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот	47.653	3.121
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот	58.274	47.653

Финансиските извештаи на Друштвото се усвоени од Управниот одбор и одобрени од Надзорниот одбор на ден 25 февруари 2026 година.

Потпишани се во име на Сава пензиско друштво ад Скопје на ден 17 февруари 2026 година од:


Татјана Бојковска
Член на Управен одбор


Снежана Станковиќ
Претседател на Управен одбор

Билјана Андоновска овластен сметководител (Број од Регистар на ИСОС: 0102750)



Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

Сава пензиско друштво а.д. Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) е првото друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови во Република Северна Македонија. Основано во 2005 година како Друштво за управување со задолжителен пензиски фонд, а од 2009 година ја проширува дејноста и добива дозвола за управување со првиот доброволен пензиски фонд.

Друштвото има единствена дејност на управување со пензиските фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Друштвото управува со задолжителен пензиски фонд „Сава пензиски фонд“ и доброволен пензиски фонд „Сава пензија плус“.

Друштвото е во целосна сопственост на Позаваровалница Сава д.д. Љубљана (скратен назив: Сава Ре) и членка на Сава Осигурителната Групација.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Димче Мирчев бр.20
1000 Скопје
Република Северна Македонија

На 31 декември 2025 година Друштвото има 46 вработени (31 декември 2024: 46 вработени).

Надзорен одбор

Давид Бенедек – Претседател на Надзорен одбор

Павел Гојкович – Член на Надзорен одбор

Рок Мољк – Член на Надзорен одбор

Ерол Хасан – Независен член на Надзорен одбор до 26.09.2025 година

Силвана Мојсовска – Независен член на Надзорен одбор од 27.09.2025 година

Управен одбор

Снежана Станковиќ - Претседател на Управен одбор

Петар Талески - Член на Управен одбор до 31.12.2025 година

Татјана Бојковска – Член на Управен одбор

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основа за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст и истите се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Основа за составување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано осигурување („Правилникот на МАПАС,“) и Правилникот за водење сметководство издаден во Службен весник на РСМ бр. 75/2024 („Правилникот за сметководство,“). Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени.

Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) стапуваат во сила во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, со исклучок на МСФИ 17, кој стапува во сила почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Со измената на Правилникот за сметководство објавена во „Службен весник“ бр. 274/2024, МСФИ 9 стапува во сила почнувајќи од 1 јануари 2028 година, а согласно насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4, како што се објавени во „Службен весник“ бр. 159/2009, остануваат важечки сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Правилникот на МАПАС и Правилникот за сметководство („сметководствена регулатива на МАПАС,“). Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во сила за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствената регулатива на МАПАС која е применлива во Република Северна Македонија, како што е објаснето погоре. Согласно тоа, МСФИ 1 не е применлив и Друштвото ги примени специфичните транзициски одредби за сите важечки сметководствени стандарди, како што е понатаму објаснето во текстот.

Финансиските извештаи се изготвени според методот на историска набавна вредност, освен за хартиите од вредност расположливи за продажба и финансиските средства кои се мерени по објективна вредност. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Материјални сметководствени политики

Материјалните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст.

Материјалните сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

А Трансакции со странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на Извештајот за финансиска состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година беа како што следи:

Девизен курс:	31 Декември 2025	31 Декември 2024
	МКД	МКД
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52,3050	58,8807

Б Приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд

Друштвото остварува приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд, кои се признаваат во периодот во кој настануваат, по следните основи.

Надоместок од придонеси кој се пресметува како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална сметка и на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *задолжителниот фонд*, односно како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална и професионална сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *доброволниот фонд*.

Надоместокот од придонеси, уплатени во *задолжителниот пензиски фонд* изнесува 1,7% (2024: 1,8%).

Во доброволниот фонд, процентот на надоместок од придонеси, за членовите со доброволна индивидуална сметка изнесува 2,5%, додека за членовите учесници во професионална пензиска шема изнесува најмногу 2,5% (2024: 2,5%).

Надоместок за управување кој се пресметува како % од нето средствата на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Надоместокот за управување со *задолжителен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,03% (2024: 0,03%), од вредноста на нето средствата на задолжителниот фонд, додека во *доброволниот пензиски фонд*, процентот на надоместокот за управување, на месечно ниво, за членовите со доброволна индивидуална сметка изнесува 0,075%, додека за членовите учесници во професионална пензиска шема изнесува најмногу 0,075%.

Надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се плаќа надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се плаќа надоместок за премин

В Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд

Расходи за МАПАС

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) во висина од 0,7% (до 1.12.2025 год.) и 0,6% (од 2.12.2025 год.) од вкупните придонеси уплатени во *задолжителниот*, односно *доброволниот пензиски фонд*, управувани од страна на Друштвото (2024: 0,7%).

Расходи за Фондот на ПИОСМ

Друштвото е обврзано да плаќа месечен надоместок за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија (ПИОСМ), во висина од 0,1%, од секој уплатен придонес во задолжителниот фонд (2024: 0,1%).

Расходи за чувар на имот

Друштвото избира единствен чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на пензиските фондови. Функцијата чувар на имот на пензиските фондови во 2025 година ја врши НЛБ Банка АД Скопје.

Надоместокот за чувар на имот се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд. Надоместокот кој го наплаќа чуварот на имот за задолжителниот пензиски фонд изнесува 0,024% за вредност на вкупниот имот над 1.000.000.000 ЕУР.

Надоместокот кој го наплаќа чуварот на имот за доброволниот пензиски фонд изнесува 0,06% од вредноста на вкупниот имот на доброволниот фонд.

Трошоци за трансакции

Трошоците за трансакции се трошоци кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции, во најголема мера се однесуваат на активностите што ги врши суб чуварот (депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност, согласно законите на државата каде се чуваат средствата на задолжителниот и доброволниот пензискиот фонд), а се поврзани со грижа за извршување на даночни обврски и трошоците за поврат на данок и/или други активности на суб чуварот поврзани со даночните обврски/права на пензискиот фонд.

Трошоци за маркетинг

Трошоците за маркетинг се трошоци поврзани со активности чија цел е зачленување или премин на членови од еден во друг пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво.

Трошоците за маркетинг исто така опфаќаат и трошоци направени со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување податок поврзан со работењето на пензиското друштво, на сегашни или идни членови на задолжителниот, односно доброволниот пензискиот фонд, како и трошоците поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

В Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд (продолжува)

Трошоци за агенти

Друштвото има овластени агенти – лица ангажирани по договор за дело чија активност е насочена кон привлекување на нови членови во задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Трошоците за агенти опфаќаат трошоци направени за организирање и полагање на испит за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозволата на агент, надоместоци за склучени договори, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл. Вреднувањето на агентската провизија се врши согласно Тарифникот за провизионарање на Друштвото, на месечна основа.

Тековно признавање од 2025 година

Согласно Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за водење на сметководство и Правилник за форма и содржина на финансиските извештаи на пензиските друштва (објавен во Службен весник бр.196 од 20.09.2025 година), раководството одлучи од 1 јануари 2025 година, сите новонастанати агентски провизии да се капитализираат и амортизираат во согласност со политиката и стандардот МСФИ 15, *Приходи од договори со купувачи*, а тековниот ефект да биде прикажан во Извештајот на сеопфатна добивка преку амортизација на капитализираните трошоци.

Останати трошоци за управување со задолжителен и доброволен фонд

Овие трошоци ги опфаќаат трошоците за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до МАПАС, трошоците за спроведување на постапка за давање согласности од страна на МАПАС, трошоците за пристап кон информациониот систем на МАПАС и други трошоци поврзани со управување со фондовите.

Г Приходи и расходи од камати




Приходите и расходите по основ на камата се пресметани на сите каматоносни побарувања и обврски врз основа на законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот. Приходите и расходите од камати се признаваат сразмерно на времето на употреба на финансиските инструменти.

Приходите од камати се вреднуваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка која што го зема во предвид ефективниот принос на средството. Ефективната каматната стапка се користи за дисконтирање на текот на идните парични примања во рамките на векот на употреба на средството и тоа на износ еднаков на почетната сметководствена вредност на средството. Трансакциските трошоци направени при стекнувањето на финансискиот инструмент, претставуваат составен дел на каматната стапка и се разграничуваат и признаваат како приход од камата во рамките на периодот на употреба на финансискиот инструмент. Дисконтот, како дел од амортизираната набавна вредност на вложувањата во ХВ се признава како компонента на приходот од камати.

Д Финансиски средства

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити и хартии од вредност, кои се дозволени согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Вложувањата во должнички хартии од вредност Друштвото може да ги класифицира во една од следниве категории на портфолија:

-  Вложувања во должнички хартии од вредност кои се чуваат за тргување
-  Вложувања во должнички хартии од вредност расположливи за продажба
-  Вложувања во должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Класификацијата, Друштвото задолжително ја врши при нивното стекнување/ купување и тоа според т.н „намера на менаџментот во поглед на нивната намена“ од што понатаму зависи и нивниот сметководствен третман.

Во должнички хартии од вредност кои се чуваат за тргување се распоредуваат оние ХВ кои се стекнати со намера да се тргува на краток рок и да се оствари добивка поради движење на цените на пазарот или дилерската маржа. Во ова портфолио се распоредуваат ХВ за кои постои активен пазар.

Во должнички хартии од вредност расположливи за продажба се распоредуваат оние ХВ за кои Друштвото во моментот на стекнувањето нема однапред јасна и цврста намера за какви цели ќе ги користи, односно дали со нив ќе тргува или ќе ги чува до доспевање.

Во должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се распоредуваат оние ХВ кои се со фиксни плаќања и фиксно доспевање, за коишто Друштвото има дефинитивна намера и можност да ги чува до доспевање.

Почетно вреднување

Почетното вреднување на должничките ХВ, без оглед на нивната класификација се врши според нивната набавна вредност (трошокот на набавка заедно со трансакциските трошоци при стекнувањето), којашто претставува објективна - фер вредност на дадениот надоместок. Исклучок од ова правило се ХВ од портфолиото за тргување, за коишто трансакциските трошоци не се вклучуваат во набавната вредност при почетното мерење, туку истите веднаш се признаваат како трошок на периодот во Извештајот за сеопфатна добивка.

Последователно вреднување

Последователното вреднување на должничките ХВ се разликува зависно од видот на нивната класификација.

Должничките ХВ кои се чуваат за тргување и ХВ расположливи за продажба, Друштвото последователно ги мери според нивната објективна - фер вредност, без било какво намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при нивното продавање или отуѓување. Нивната објективна вредност претставува објавената котирана пазарна цена на активен пазар.

Доколку во моментот на вреднувањето таква цена нема, тогаш објективната вредност се одредува со употреба на техники за вреднување, чија цел е да се утврди која би била трансакциската цена на датумот на мерење, за размена под комерцијални услови. Со техниката

Д Финансиски средства (продолжува)

Последователно вреднување (продолжува)

на вреднување се одредува објективната вредност врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови, при што се користат каматните стапки кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, и периодот на доспевање.

Должничките ХВ кои се чуваат до доспевање и депозитите, последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапка која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци.

Добивки или загуби од последователното мерење

Зависно од класификацијата се разликува и евиденцијата на добивките/загубите кои произлегуваат од промената на фер вредноста на должничките ХВ.

Кај ХВ за тргување, секоја добивка/загуба од промената на фер вредноста на ХВ, треба да се признае во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настанува и тоа како нереализирана добивка/загуба. Доколку во ова портфолио има ХВ во странска валута или деноминирани во странска валута, курсните разлики кои произлегуваат од последователното мерење, исто така се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

Добивките или загубите од промената во објективната вредност на ХВ расположливи за продажба (разлика помеѓу сметководствената амортизирана вредност и објективната вредност) треба да се признаат како нереализирани во останата сеопфатна добивка, во позицијата „Ревалоризациони резерви“. Друштвото пресметува одложен данок на добивките или загубите од промена во објективната вредност, во висина на пропишаната стапка во Законот и евидентира одложени даночни обврски, во случај на евидентирани добивки од промена во објективна вредност, односно одложени даночни средства, во случај на евидентирани загуби.

Доколку во ова портфолио има ХВ во странска валута или деноминирани во странска валута, курсните разлики кои произлегуваат од последователното мерење се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

Кај ХВ кои се чуваат до доспевање при последователното мерење, преку процесот на амортизација на набавната вредност, се генерираат добивки/загуби во Извештајот за сеопфатна добивка – приходи/расходи од камати: купонска камата и амортизација на дисконтот/премијата.

Депризнавање на финансиските инструменти

Друштвото врши депризнавање на ХВ во случаите кога ја губи контролата над договорените права кои произлегуваат од нив, односно кога истите ќе ги продаде, кога истите ќе доспеат или на друг начин оттуѓат. Во моментот на депризнавање на ХВ расположливи за продажба (продажба, доспевање и сл), кумулативните нереализирани добивки/загуби кои претходно биле признаени во главнината се депризнаваат од капиталот и нето добивките/загубите се пренесуваат и признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка како реализирани добивки/загуби. Во портфолиото до доспевање, ХВ се депризнаваат при доспевање на дел или целосно доспевање на главницата.

Д Финансиски средства (продолжува)

Оштетување на финансиските инструменти

Друштвото е должно најмалку еднаш годишно да проверува, дали постојат објективни докази за оштетување на вредноста на должничките ХВ. Друштвото признава загуба поради оштетување кај ХВ, доколку нивната сметководствена вредност е поголема од нивниот проценет надоместлив износ. Како надоместлив износ се зема повисокиот износ помеѓу пазарната вредност намалена за трошоците на продажба и употребната вредност - сегашна вредност на проценети идни парични текови, дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на инструментот.

Загубата поради оштетување се признава како расход во Извештајот за сеопфатна добивка. Кај ХВ расположливи за продажба износот на загубата поради оштетување претставува кумулативната загуба која што била признаена во капиталот, односно разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на ХВ. Кај финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање, загубата поради оштетување се вреднува како разлика помеѓу поголемата од сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со ефективната каматна стапка.

Фактори/индикатори за постоење на оштетување се:

- значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
- фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата на главницата и каматата;
- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии;
- значително и продолжено намалување на објективната вредност под набавната.

Друштвото на секој датум на известување проверува дали сè уште постојат факторите кои довеле до признавање на загуба поради оштетување кај ХВ и доколку утврди дека истите повеќе не постојат, се врши анулирање/ослободување на претходно признаениот износ на загуба.

Г Краткорочни побарувања

Краткорочните побарувања се состојат од: побарувања по основ на надоместок од придонеси и надоместок од управување, побарувањата од поврзани субјекти, побарувања по основ на заеми, побарувања по доспеани камати на орочени депозити и хартии од вредност, побарувања од државата по основ на даноци, придонеси и други давачки, побарувања од вработените и други побарувања. Побарувањата се признаваат во моментот кога Друштвото ќе стане странка на договорен однос на датумот на склучената трансакција, на датумот на испорачување на средството или извршување на услуги. Друштвото вообичаено, краткорочните побарувања почетно ги мери по амортизирана вредност, а ги зголемува за камата само доколку тоа е предвидено со договор, односно одлука за исплата.

Е Материјални средства

Материјалните средства се признаваат како средства во Извештајот за финансиска состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средствата ќе претставуваат прилив за Друштвото и нивната набавна вредност може веродостојно да се измери, и тоа во моментот кога на Друштвото му се пренесени сите ризици и користи од нивното користење за деловни цели.

Друштвото ги евидентира материјалните вложувања според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Намалувањето на материјалните вложувања произлегува од продажбите, расходувањата и пресметаната тековна амортизација.

Последователните издатоци се капитализираат во сметководствената вредност на средствата, само тогаш кога истите ги зголемуваат идните економски користи на тие средства и ја подобруваат состојбата на средствата (се продолжува корисниот век, се зголемува капацитетот, се подобрува квалитетот на производите и услугите, се намалуваат трошоците и сл).

Друштвото на секој датум на Извештајот за финансиска состојба, врши проценка дали постојат докази за оштетување на материјалните средства (пазарната вредност на средството се намалила повеќе од очекуваното, се намалил периодот на употреба или корисноста на средството, постои физичка или технолошка застареност и сл). Средствата се оштетени доколку сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ.

Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Амортизацијата на материјалните вложувања се пресметува според праволиниска метода и се распределува врз системска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба.

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.

Применетите годишни стапки на амортизација, според проценетиот период на корисност се следните:

Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%

Ж Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат како средства на денот на нивното стекнување, доколку се очекуваат идни економски користи од нивната употреба, доколку набавната вредност на средствата може веродостојно да се измери, имаат сопствен идентитет препознатлив од целината на средствата и се контролирани од страна на Друштвото.

Друштвото ги евидентира нематеријалните вложувања според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Намалувањето на нематеријалните вложувања произлегува од продажбите, расходувањата и пресметаната тековна амортизација.

Последователните издатоци се капитализираат во сметководствената вредност на средствата, само тогаш кога истите ги зголемуваат идните економски користи на тие средства и ја подобруваат состојбата на средствата (се продолжува корисниот век, се зголемува капацитетот, се подобрува квалитетот на производите и услугите, се намалуваат трошоците и сл).

Друштвото на секој датум на Извештајот за финансиска состојба, врши проценка дали постојат докази за оштетување на нематеријалните средства (пазарната вредност на средството се намалила повеќе од очекуваното, се намалил периодот на употреба или корисноста на средството, постои физичка или технолошка застареност и сл). Средствата се оштетени доколку сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ.

Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Амортизацијата на нематеријалните вложувања се пресметува според праволиниска метода и се распределува врз системска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба.

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.

Применетата годишна стапка на амортизација, според проценетиот период на корисност е следната:

Нематеријални средства	20%
------------------------	-----

3 Парични средства и парични еквиваленти

Класификација

Паричните средства на Друштвото ги опфаќаат:

- ▣ парите во благајната (денарска и девизна);
- ▣ трансакциска сметка на Друштвото (денарска и девизна);
- ▣ депозити по видување;
- ▣ издвоените парични средства (бизнис кредитни картички).

Паричните еквиваленти се краткорочни високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик од промената на нивната вредност.

Како парични еквиваленти се класифицираат и депозити кои се краткорочни и со кои Друштвото има можност за слободни уплати и повлекување на средствата и кои ги користи за управување со ликвидноста.

5 Трошоци за користи на вработените

Трошоците за користи на вработените се состојат од:

- ▣ Трошоци за краткорочни користи: плати и социјални придонеси, платени отсуства, платени годишни одмори, регрес за годишен одмор, новогодишен надомест, доброволно здравствено осигурување, немонетарни користи (здравствена заштита, осигурување и сл) и други примања по договори за вработување.
- ▣ Долгорочни користи: јубилејни награди, отпремнина за одење во пензија (во износ од две просечни плати) и надомест во доброволен пензиски фонд.

Краткорочните користи се вреднуваат по недисконтиран износ, кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Долгорочните користи се вреднуваат според сегашната вредност на дефинираните користи на датумот на Биланс на состојба. Долгорочните користи се очекува да бидат измирени во период подолг од 12 месеци по датумот на известување. Повторните мерења кај резервирањата за јубилејни награди, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Повторните мерења кај резервирањата за пензии, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

И Финансиски обврски

Во краткорочни финансиски обврски, Друштвото ги класифицира сите обврски чиј рок на доспевање е до 12 месеци, а во долгорочни финансиски обврски сите обврски чиј рок на доспевање е подолг од 12 месеци.

Друштвото ги признава финансиските обврски како ставка во Извештајот за финансиска состојба тогаш кога е веројатно дека ќе има одлив на средства кој може веродостојно да се измери. Финансиските обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка), согласно законските прописи и согласно Одлуките на Друштвото.

Ј Данок на добивка

Основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во Извештајот за сеопфатна добивка. Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели и помалку искажаните приходи за даночни цели. Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи, трошоци за амортизација која е повисока од амортизацијата пресметна по стапки над пропишаните во Номенклатурата на средствата за амортизација, трошоци за месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон, уплати на придонеси за доброволно пензиско осигурување над висината утврдена со закон и сл.).

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка). Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата заради проширување на дејноста на даночниот обврзник во материјални средства (недвижности, постројки и опрема, освен патнички автомобили, мебел, теписи, бела техника, уметнички дела од ликовната и применета уметност) и нематеријали средства (компјутерски софтвер и патенти).

Даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година, а обврзник за пресметување и плаќање на данокот е секое правно лице- резидент на Република Северна Македонија кој остварува добивка од вршењето на дејноста во земјата и странство. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Заради привремените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување се пресметува одложен данок. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

К Закон за минимален глобален данок на добивка

Во јануари 2025 година, Собранието на Република Северна Македонија го усвои Законот за минимален глобален данок на добивка, со кој националното законодавство се усогласува со Директивата на Советот на ЕУ 2022/2523 од декември 2022 година.

Друштвото е дел од Групација која подлежи на примената на правилата за глобален минимален данок („Pillar Two“) воведени од страна на OECD и транспонирани во релевантната национална регулатива, со кои се воведува минимална ефективна даночна стапка од 15% за мултинационални групи со консолидиран приход над прагот утврден со регулативата.

Во согласност со упатството добиено од Групацијата, Друштвото ја применува привремената исклучителна одредба – safe harbour, утврдена во член 55, според која за одреден период не се признава ниту се пресметува одложен данок поврзан со примената на правилата за глобален минимален данок.

Врз основа на направената анализа и согласно на инструкциите на Групацијата, раководството оценува дека исполнувањето на условите од член 55 е соодветно и применливо за Друштвото за периодот на известување. Следствено, во финансиските извештаи за 2025 година и за 2024 година не е признаена тековна ниту одложена даночна обврска поврзана со глобалниот минимален данок.

Раководството ќе продолжи да ја следи понатамошната регулаторна рамка, дополнителните упатства од Групацијата, како и евентуалните измени во примената на правилата за Pillar Two, и соодветно ќе ги ажурира сметководствените политики и обелоденувањата во идните периоди.

Л Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од 21.200 обични акции и изнесува 130.001 илјади МКД (31 декември 2023 130.001 илјади МКД). Акционерскиот капитал е целосно уплатен во паричен износ.

Љ Законски резерви

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, сè додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото. На 31 декември 2025 година задолжителната резерва на Друштвото го има достигнато износот од 1/10 основачкиот капитал.

М Наеми

Идентификација на Договор за наем, Друштвото врши врз основа на Барањата на стандардот МСФИ 16, кој го дефинира Наемот како Договор или дел од Договор кој го пренесува правото да се контролира употребата на одредено средство за одреден временски период, во замена на надоместок.

Почетно признавање

Обврска за наем се признава по сегашната вредност на идните плаќања за наем, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка (освен ако каматната стапка е наведена во Договорот за наем). Доколку каматната стапка е наведена во Договорот за наем, Друштвото ја

М Наеми (продолжува)

користи оваа стапка, за дисконтирање на идните плаќања за наем, без данок. Друштвото ќе признае Право на користење на средство, на почетокот на наемот.

Последователно признавање

Амортизацијата и трошокот за камата, се признаваат како трошок на месечна основа.

Правото на користење на средство се води по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и обезвреднување.

Врз основа на добиена фактура од наемодавателот, Друштвото ќе признае краткорочна обврска кон наемодавателот и ќе ја затвори обврската.

Трошоците за одржување се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка.

Друштвото може да избере да не ги применува претходните барања кај краткорочни лизинг договори и лизинг договори кај кои основното средство има мала вредност.

Во тој случај Друштвото ги признава плаќањата за наем како расходи на праволиниска основа за времетраењето на наемот или на друга систематска основа, доколку таа основа подобро го прикажува начинот на корист која ја има Друштвото од средството.

Премин кон МСФИ16

Преминот кон МСФИ16 е на 01 Јануари 2025 година. Друштвото признава обврска за наем, на датумот на почетната примена. Обврската за наем на постоечките наеми, ќе се мери по сегашна вредност на преостанатите плаќања за наем, дисконтирани по инкременталната каматна стапка. Во исто време, Друштвото ќе признае средство со право на користење, чија вредност е зголемена за направените трошоци за адаптација на просторот.

Преминот кон МСФИ16 е направен со избор на модифициран ретроактивен метод со примена на 1 јануари 2025 година. Применетата годишна стапка на амортизација е според периодот на траење на договорот.

Н Останати резерви

Согласно Законот за данок на добивка, даночната основа може да се намали за износот на инвестициите во материјални и нематеријални средства, пропишани во Законот. За да може да се искористи даночното ослободување, Друштвото мора да издвои дел од добивката од претходната година во износ кој се очекува да биде инвестиран во материјални и нематеријални средства во тековната година.

Њ Резервирања

Резервирањата се признаваат кога има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на очекувани идни парични текови користејќи стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни претпоставки за временската вредност на парите и ризиците поврзани со обврската.

3. Управување со ризици

Активностите на Друштвото се изложени на различни видови ризици и заради тоа се потребни различни анализи, евалуации, прифаќање и раководење на одредено ниво на ризик. Целта на Друштвото е да постигне оптималност помеѓу ризикот и приносот и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти за финансискиот резултат на Друштвото.

Политиките за управување со ризик се дизајнирани на тој начин да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспоставуваат соодветни ризични лимити и контроли. Друштвото често ги ревидира политиките за управување со кредитен, пазарен, ликвидносен и оперативен ризик.

А Кредитен ризик

Управувањето со кредитен ризик во најголема мера е законски регулирано со ограничување на вложувањата на Друштвото во банкарски депозити и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Северна Македонија.

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на должничките инструменти и депозитите нема да биде во можност целосно или делумно да ги измири обврските во роковите на достасување.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што ги вложува слободните парични средства само во законски дозволени инструменти.

Основни критериуми за избор на одделни видови инструменти се следните:

- Должнички инструменти: стапка на принос до доспевање (YTM), валута, траење и рок до доспевање.
- Депозити во банки:
 - ❖ Критериуми за избор на банка: се користат лимитите на изложеност кон поединечни банки, кои се утврдени врз основа на интерен модел за класификација на квалитет на банки, а во функција на управување со кредитниот ризик.
 - ❖ Критериуми за избор на конкретен депозитен аранжман: стапка на принос – каматна стапка, вид на каматна стапка (фиксна или варијабилна), валута, рок до доспевање, посебни клаузули во договорот и сл.

При избор на инструмент, особено се има предвид валутата на инструментот, за што изборот се врши согласно направената анализа на односот меѓу:

- каматните стапки на инструментите во денари и евра и
- валутниот ризик, кој произлегува од оценката на веројатноста за промена во курсот на денарот и кој би резултирал во намалување на главнината на Друштвото под законски минималната главнина изразена во евра.

3. Управување со ризици (продолжува)

А Кредитен ризик (продолжува)

Кредитниот ризик кај вложувањата во депозити, Друштвото го следи преку постојана анализа на способноста на банките да ги исполнат обврските кон Друштвото кои произлегуваат од договорот помеѓу договорените страни.

Раководството на Друштвото е на став дека со законските ограничувања и определбата да се чуваат сопственичките хартии од вредност, со можност за нивно оттуѓување кога за тоа ќе се јави потреба, може да управува со кредитниот ризик кај хартиите од вредност.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства, раководството на Друштвото не очекува некоја од договорените страни да не ги исполни обврските.

На денот на составување на Извештајот за финансиска состојба, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку депозити со рок на доспевање до 3 месеци во Алта Банка АД Битола, Прокредит Банка АД Скопје и Силк Роад Банка АД Скопје како и преку државни обврзници и записи.

A.1. Максимална изложеност на кредитен ризик пред давање колатерал или други кредитни зголемувања

	31 декември 2025	31 декември 2024
Пласмани во банки - депозити	57.500	106.000
Хартии од вредност		
- Должнички инструменти	779.075	690.827
	836.575	796.827

Раководството е убедено во неговата способност да води контрола и да одржува минимална изложеност на кредитен ризик на Друштвото, која произлегува од портфолиото на депозити и вложувања во хартии од вредност.

A.2. Анализа на финансиските инструменти според видот на каматната стапка

	Фиксна каматна стапка	Варијабилна каматна стапка	Вкупно
Пласмани во банки –	106.000	-	106.000
Хартии од вредност			
❖ Должнички	690.827	-	690.827
Вкупно 31 декември 2024	796.827	-	796.827
Пласмани во банки –	57.500	-	57.500
Хартии од вредност			
❖ Должнички	779.075	-	779.075
Вкупно 31 декември 2025	836.575	-	836.575

3. Управување со ризици (продолжува)

А.3. Депозити и хартии од вредност

Депозитите и хартиите од вредност се дадени подолу:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Хартии од вредност	Депозити во банки	Хартии од вредност	Депозити во банки
Ниту се достасани ниту оштетени	779.075	57.500	690.827	106.000
Нето	779.075	57.500	690.827	106.000

За целите на следење на кредитниот ризик, Друштвото ги анализира Депозитите врз основа на категоризација на банките која ја врши Народната банка на Република Северна Македонија. Според категоризацијата, големи банки се банки со вкупна актива над 55,55 милијарди МКД, средни банки се банки со вкупна актива од 13,8 милијарди МКД до 55,55 милијарди МКД и мали банки се банки со вкупна актива помала од 13,8 милијарди МКД.

Друштвото има вложувања во депозити во големи, средни и мали банки како што е прикажано долу:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Депозити во големи банки	-	60.000
Депозити во средни банки	30.000	15.000
Депозити во мали банки	27.500	31.000
	57.500	106.000

3. Управување со ризици (продолжува)

А.4. Должнички инструменти

Издавач на должничките инструменти е Република Северна Македонија. На следнава табела е дадена анализа на должничките инструменти според нивниот издавач:

31 декември 2024	Обврзници	Вкупно
Република Северна Македонија	690.827	690.827
Вкупно	690.827	690.827
31 декември 2025	Обврзници	Вкупно
Република Северна Македонија	779.075	779.075
Вкупно	779.075	779.075

Издавачот на должничките инструменти има ББ+ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата. (2024: ББ+ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата)

А.5. Објективна вредност

Друштвото има финансиски средства кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, депозити, должнички хартии од вредност расположливи за продажба и чувани до доспевање, како и останати побарувања. Друштвото има финансиски обврски кои вклучуваат обврски кон добавувачи и други обврски.

Објективните вредности на овие финансиски инструменти не се материјално различни од нивната сметководствена вредност. Прикажаните вредности на паричните средства и парични еквиваленти, останатите побарувања, обврските кон добавувачи и останатите обврски не се материјално различни од нивната објективна вредност како резултат на нивниот краток рок на достасување.

Должничките хартии од вредност расположливи за продажба се водат по објективна вредност со промени во објективна вредност евидентирани во капиталот. Поради тоа нивната сметководствена вредност е еднаква на нивната објективна вредност. Депозитите и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка. Затоа нивната сметководствена вредност не е материјално различна од нивната објективна вредност.

Финансиските инструменти, мерени по објективна вредност, се прикажани во следните нивоа на хиерархија, врз основа на начинот на одредување на објективната вредност. Ниво 1 – Државни обврзници кои имаат објективна вредност и активен пазар и Ниво 2 – објективната вредност се одредува врз основа на пазарни претпоставки. Во ниво 1 се класификувани обврзници за денационализација и Еврообврзница. Во ниво 2 се класификувани континуирани обврзници, кои

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

3. Управување со ризици (продолжува)

А.5. Објективна вредност (продолжува)

немаат активен пазар. Овие обврзници имаат котација на Македонска берза, но интерес за тргување со овие обврзници нема или е незначително.

Објективната вредност на овие инструменти е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање.

31 декември 2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Должнички инструменти - Државни обврзници	253.638	182.043	-	435.681
Вкупно	253.638	182.043	-	435.681
31 декември 2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Должнички инструменти - Државни обврзници	259.756	168.329		428.085
Вкупно	259.756	168.329		428.085

3. Управување со ризици (продолжува)**А.6. Финансиски инструменти кои не се мерени по објективна вредност**

Депозитите и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка. Затоа нивната сметководствена вредност не е материјално различна од нивната објективна вредност.

Подолу и приказ на сметководствената и објективната вредност на финансиски средства и обврски кои не се мерени според објективна вредност.

31 декември 2024	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Парични средства и парични еквиваленти	47.653	47.653
Дадени кредити депозити кауции	60.000	60.000
ХВ кои се чуваат до доспевање	255.145	256.855
Финансиски средства расположиви за продажба	435.681	435.681
Побарувања од купувачите	11.284	11.284
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	34.809	34.809
Вкупно финансиски средства	844.572	844.572
Обврски спрема вработените	4.918	4.918
Обврски кон добавувачите	10.663	10.663
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Пресметано а одложено плаќање на трошоците	24.310	24.310
Вкупно финансиски обврски	39.891	39.891

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
 (сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

3. Управување со ризици (продолжува)

А.6. Финансиски инструменти кои не се мерени по објективна вредност (продолжува)

31 декември 2025	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Парични средства и парични еквиваленти	58.274	58.274
Дадени кредити депозити кауции	-	-
ХВ кои се чуваат до доспевање	263.934	274.259
Финансиски средства расположиви за продажба	428.085	428.085
Краткорочни финансиски средства	87.057	87.057
Останати финансиски побарувања	74	74
Побарувања од купувачите	27.809	27.809
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	37.148	37.148
Вкупно финансиски средства	902.381	902.381
Обврски спрема вработените	7.176	7.176
Обврски кон добавувачите	503	503
Обврски спрема поврзани субјекти	65.136	65.136
Пресметано а одложено плаќање на трошоците	25.424	25.424
Вкупно финансиски обврски	98.239	98.239

3. Управување со ризици (продолжува)

А.7. Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна Изложеност

(а) Географски регион

Следнава табела ја анализира кредитната изложеност по географски региони.

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Северна Македонија	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	106.000	106.000
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	690.827	690.827
Парични средства и еквиваленти			1.653	1.653
31 декември 2024	-	-	798.480	798.480
Пласмани во банки - депозити	-	-	57.500	57.500
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	779.075	779.075
Парични средства и еквиваленти			58.274	58.274
31 декември 2025			894.849	894.849

Б Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цените на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и којшто редовно се следи.

3. Управување со ризици (продолжува)

Б1 Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакции во странска валута. Изложеноста на валутен ризик, во најголема мера произлегува од вложувањата во финансиски инструменти, поточно должнички хартии од вредност, и се манифестира преку влијание на вредноста на хартиите од вредност деноминирани во странска валута кои се чуваат во портфолиото расположиви за продажба. Друштвото го следи и управува со валутниот ризик преку месечна анализа на портфолиото на Друштвото.

На 31 декември 2025 година, Друштвото има средства и обврски искажани по валута и тоа:

	31.12.2025 – Евра
Финансиски средства расположливи за продажба	365.980
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	263.934
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	10.511
Останати побарувања	96
Одложени даночни средства	690
Парични средства и парични еквиваленти	31
Вкупни финансиски средства	641.242
Долгорочни обврски	1.197
Обврски спрема вработените	126
Обврски кон добавувачи	94
Обврски спрема поврзани субјекти	65.136
Вкупни финансиски обврски	66.553
Нето разлика	574.689

На 31 декември ако курсот зајакне/ослабне за 0,3% во однос на ЕУР, а останатите променливи останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 1.700 илјади МКД (2024: 1.900 илјади МКД), најмногу како резултат на курсните разлики на државни обврзници.

3. Управување со ризици (продолжува)

Б2 Каматен ризик

Ризикот од промена на каматните стапки е застапен кај активата на Друштвото, поточно кај вложувањата во депозити и хартии од вредност, наспроти пасивата каде во досегашното работење нема каматоносни обврски, или истите се незначителни.

Друштвото управува со каматниот ризик преку следење на трендовите на каматните стапки, пресметка и следење на просечните каматни стапки, проценка на идните движења на каматните стапки, адекватно структурирање на инвестирањата на слободните парични средства и склучување на договори со фиксни приноси.

Друштвото го следи каматниот ризик кај финансиските инструменти врз основа на месечните информации за структурата на портфолиото од аспект на висината на каматната стапка, видот на каматната стапка (фиксна/варијабилна), видот на издавачот (поврзани/ неповрзани субјекти) како и просечната каматна стапка.

На 31 декември 2025 година, Друштвото евидентира договор за наем на деловен објект согласно МСФИ 16, со дисконтирана каматна стапка од 4,97%, а активата се состои од државни обврзници со фиксна ефективна каматна стапка и флексибилни депозити со фиксна каматна стапка.

Просечната каматна стапка на депозитите на 31 декември 2025 изнесува 3,29%, (2024: 3,93%)

Учеството на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити заклучно со 31 декември 2025 е 100%, (2024: 100%)

Б3 Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поради промена на објективната вредност на должничките хартии од вредност – државни обврзници класифицирани во портфолиото расположливи за продажба. Ефектот од промената на објективната вредност директно не влијае на резултатот од тековното работење.

За управување со ризикот од промена на цената на инвестициите во должнички инструменти Друштвото го диверзифицира своето портфолио.

Ако цените на должничките хартии од вредност, се зголемат/намалат за 2% на 31 декември 2025 година, а сите други варијабли останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 8 милиони МКД (2024: 7 милиони). Нето ефектот од превреднувањето на обврзниците на Друштвото во AFS портфолио кои немаат пазарна цена од почетокот на годината е зголемена вредност за 3,4 милиони МКД, (2024: 7 милиони).

3. Управување со ризици (продолжува)

В Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик претставува веројатност од случување на негативни настани кои ќе доведат до неможност Друштвото да ги исполнува достасаните обврски.

Друштвото има воспоставено постапка за управување со ликвидносниот ризик на месечно ниво и известува за месечната и кварталната ликвидносна позиција. Одржувањето на соодветно ниво на ликвидни средства е под влијание и на законските барања, односно барањата на регулаторот за одржување на задолжителни ликвидни средства во износ утврден како % од главнината на Друштвото.

Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски. Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок од една година по 31 декември 2025, освен обврските по основ на долгорочни резервирања за бенефити на вработени.

Табелата подолу претставува анализа на средствата и обврските на Друштвото, по групи според остатокот на периодот сметан од датумот на Извештајот за финансиската состојба до датумот на доспевање.

31 декември 2025

	До 1 година	Од 1 до 2 години	Од 2 до 3 години	Од 3 до 4 години	Од 4 до 5 години	Над 5 години	по видување	Вкупно
Финансиски средства расположиви за продажба	-	-	220.436	-	19.182	188.467	-	428.085
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	86.906	-	264.084	-	-	-	-	350.990
Побарувања од купувачи	27.809	-	-	-	-	-	-	27.809
Пари и парични еквиваленти	774	-	-	-	-	-	57.500	58.274
Останати финансиски побарувања	74	-	-	-	-	-	-	74
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	37.148	-	-	-	-	-	-	37.148
Вкупни финансиски средства	152.711	-	484.520	-	19.182	188.467	57.500	902.381
Обврски спрема вработените	7.176	-	-	-	-	-	-	7.176
Обврски спрема поврзани субјекти МСФИ 16	6.270	6.581	6.908	7.251	7.611	30.514	-	65.136
Пресметано а одложено плаќање на трошоците	25.424	-	-	-	-	-	-	25.424
Вкупни финансиски обврски	38.870	6.581	6.908	7.251	7.611	30.514	-	97.736
Нето ликвидносна разлика	113.841	(6.581)	477.612	(7.251)	11.571	157.953	57.500	804.645

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

3. Управување со ризици (продолжува)

В Ликвидносен ризик (продолжува)

31 декември 2024

	До 1 година	Од 1 до 2 години	Од 2 до 3 години	Од 3 до 4 години	Од 4 до 5 години	Над 5 години	по видување	Вкупно
Финансиски средства								
расположиви за продажба	23.297	6.273	6.273	219.718	6.273	173.846	-	435.681
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	-	-	-	255.145	-	-	-	255.145
Дадени депозити и кредити	60.000	-	-	-	-	-	-	60.000
Побарувања од купувачи	11.284	-	-	-	-	-	-	11.284
Пари и парични еквиваленти	47.653	-	-	-	-	-	-	47.653
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурира	34.809							34.809
Вкупни финансиски средства	177.043	6.273	6.273	474.863	6.273	173.846	-	844.572
Обврски спрема вработени	4.918	-	-	-	-	-	-	4.918
Обврски кон добавувачи	10.663	-	-	-	-	-	-	10.663
Пресметано а одложено плаќање на трошоците	24.310							24.310
Вкупни финансиски обврски	39.891	-	-	-	-	-	-	39.891
Нето ликвидносна разлика	137.152	6.273	6.273	474.863	6.273	173.846	-	804.681

2025	Доспевање до 1 месец	Доспевање од 1 до 3 месеци	Доспевање од 3 месеци до 1 година	Доспевање од 1 до 5 години	Доспевање над 5 години	Вкупно
Вкупни обврски (договорен датум на доспевање)	18.092	8.312	21.813	30.808	37.110	116.136

2024	Доспевање до 1 месец	Доспевање од 1 до 3 месеци	Доспевање од 3 месеци до 1 година	Доспевање од 1 до 5 години	Доспевање над 5 години	Вкупно
Вкупни обврски (договорен датум на доспевање)	24.689	12.370	19.373	-	2.723	59.155

3. Управување со ризици (продолжува)

Д Управување со капитал

Политиката на Друштвото е да одржува стабилност на капиталната база со цел да се задоволат законските барања, да се задржи довербата на пазарот и да се одржи идниот развој на бизнисот.

Според законските барања, капиталот на Друштвото треба да изнесува најмалку 10 милиони ЕУР, од моментот кога средствата на двата фонда со кои управува ќе надминат 900 милиони ЕУР. На 31.12.2025 година, вредноста на двата фонда изнесува ЕУР 1.355 милиони, а капиталот на Друштвото, во износ од ЕУР 14,8 милиони е повисок од законски минималниот (ЕУР 10 милиони), за 4,8 милиони ЕУР.

4. Проценки при примена на сметководствените политики

Друштвото врши проценки и претпоставки кои влијаат на презентираниите износи на средствата и обврските. Друштвото врши резервирања на трошоци кои се однесуваат на тековната година кои земајќи ги во предвид искуството од минатото, очекувањата за идните настани и влијанието на други фактори, се верува дека се разумни.

Раководството врз основа на професионално расудување, финансиските средства кои ги поседува Друштвото ги води по објективна вредност.

Објективна вредност на хартиите од вредност расположливи за продажба

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на раководство Каде што е можно, Друштвото ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди истите.

Процент век на разграничување на агентски трошоци

Врз основа на актуарска пресметка и проценка, раководството одлучи, почнувајќи од 01.01.2025 година, сите новонастанати агентски провизии да се капитализираат и амортизираат во согласност со политиката и стандардот МСФИ 15, *Приходи од договори со купувачи*, а тековниот ефект да биде прикажан во Билансот на сеопфатна добивка преку амортизација на капитализираните трошоци. Проценетиот период на разграничување е 10 години.

Инкрементална стапка за задолжување

Преминот кон МСФИ 16 е на 01 Јануари 2025 година. Друштвото признава обврска за наем, на датумот на почетната примена. Обврската за наем на постоечките наеми, ќе се мери по сегашна вредност на преостанатите плаќања за наем, дисконтирани по инкременталната каматна стапка. Каматната стапка е утврдена врз основа на релевантните пазарни податоци прилагодена да ги рефлектира специфичните ризици поврзани со рокот на договорот на наем како и економската околина на државата во која Друштвото работи.

5. Приходи од управување со задолжителен/доброволен фонд

	Задолжителен фонд 31 декември 2025	Задолжителен фонд 31 декември 2024
Приходи од надоместок од придонеси	124.832	119.058
Приходи од надоместок за управување	270.087	234.503
Приходи од надоместок за премин	6	5
	394.925	353.566

	Доброволен фонд 31 декември 2025	Доброволен фонд 31 декември 2024
Приходи од надоместок од придонеси	6.445	5.443
Приходи од надоместок за управување	20.090	17.359
Приходи од надоместок за премин	-	1
	26.535	22.803

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
 (сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

6. Расходи од управување со задолжителен/доброволен фонд

	Задолжителен фонд 31 декември 2025	Задолжителен фонд 31 декември 2024
Расходи за МАПАС	50.657	46.314
Расходи за чуварот на имот	18.044	15.812
Расходи за Фондот на ПИОСМ	6.513	6.372
Трошоци за трансакции	27	5
Трошоци за маркетинг	19.458	20.049
Трошоци за агенти	757	4.870
Останати трошоци за управување со фондот	1.359	1.187
	96.815	94.609

	Доброволен фонд 31 декември 2025	Доброволен фонд 31 декември 2024
Расходи за МАПАС	1.922	1.677
Расходи за чуварот на имот	1.343	2.208
Трошоци за трансакции	27	-
Трошоци за маркетинг	1.079	1.260
Трошоци за агенти	1.002	6.682
Останати трошоци за управување со фондот	90	76
	5.463	11.902

7. Трошоци за сировини и други материјали

	31 декември 2025	31 декември 2024
Потрошени сировини и материјали	507	627
Потрошена енергија	1.432	2.098
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	76	32
	2.015	2.757

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
 (сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

8. Трошоци за услуги

	31 декември 2025	31 декември 2024
Поштенски, телефонски и интернет услуги	3.340	3.127
Услуги за одржување и заштита	9.344	7.772
Надомест за лиценци	5.476	12.061
Останати услуги	308	802
	18.468	23.762

9. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци за вработените

	31 декември 2025	31 декември 2024
Трошоци за плати	69.616	66.751
Регрес за годишен одмор	2.500	2.133
Новогодишен надомест	2.055	1.800
Други лични примања по менаџерски договори	442	405
Трошоци за службени патувања	2.700	2.574
Трошоци за стручно образование	821	811
Доброволно здравствено осигурување	926	878
Доброволно пензиско осигурување	5.962	4.321
Останати трошоци за вработените	1.300	1.258
	86.322	80.931

10. Останати трошоци од работењето

	31 декември 2025	31 декември 2024
Банкарски провизии	1.053	910
Трошоци за осигурување	512	379
Правни, нотарски и ревизорски услуги	1.913	1.712
Услуги по договор за дело	4.949	4.566
Трошоци за репрезентација	3.565	1.512
Надоместоци на членови на НО	277	103
Такси, чланарини и други надоместоци	139	186
Трошоци за користење на лиценци	4.325	2.276
Трошоци за донација	460	882
Останати неспомнати трошоци од работење	407	633
	17.600	13.159

10. Останати трошоци од работењето (продолжува)

Трошоците за ревизорски услуги кои се вклучени во Правни, нотарски и ревизорски услуги, се состојат од следните трошоци:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Ревизија на финансиски извештаи	1.742	1.219
Останати услуги за уверување	40	221
	1.782	1.540

Останатите услуги за уверување се однесуваат на надворешна проценка на квалитетот на работењето на внатрешната ревизија на Друштвото за 2024 година.

11. Финансиски приходи и финансиски расходи

	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти	39.174	36.743
Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва	3	-
Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	6.079	3.436
	45.256	40.179

	31 декември 2025	31 декември 2024
Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти	(3.291)	-
Камати од работењето со неповрзани субјекти	(127)	(219)
Затезни камати	(1)	(1)
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	(6.094)	(3.483)
	(9.513)	(3.703)

12. Данок на добивка

	31 декември 2025	31 декември 2024
Данок на добивка	23.819	19.319
	23.819	19.319
	31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка пред оданочување	218.058	184.963
Пресметан данок по стапка од 10%	21.806	18.496
Зголемен за :		
❖ Непризнати расходи за даночни цели	2.467	1.139
Намален за :		
❖ Извршени вложувања од добивката	(453)	(316)
Данок на добивка	23.819	19.319

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
 (сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

13. Нематеријални средства

	Софтвер и лиценци
Набавна вредност	
На 1 Јануари 2025	22.261
Нови набавки	711
Нематеријални средства во подготовка	951
Расходување	-
На 31 декември 2025	23.923
Акумулирана амортизација	
На 1 Јануари 2025	19.680
Амортизација за годината	1.027
Расходување	-
На 31 декември 2025	20.707
Нето сметководствена вредност	
На 1 Јануари 2025	2.581
На 31 декември 2025	3.216
На 1 Јануари 2024	22.175
Нови набавки	1.651
Нематеријални средства во подготовка	-
Расходување	(1.565)
На 31 декември 2024	22.261
Амортизација	
На 1 Јануари 2024	20.200
Амортизација за годината	1.045
Расходување	(1.565)
На 31 декември 2024	19.680
Нето сметководствена вредност	
На 1 Јануари 2024	1.975
На 31 декември 2024	2.581

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог (2024: нема).

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

14. Материјални средства

	Вложувања во објект под наем	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 Јануари 2025	-	14.386	8.395	1.908	26.456	51.145
Нови набавки		62	579	3.735	171	4.547
Вложувања во објекти	28.758				(26.258)	2.500
Средства ставени во употреба			48	149	(197)	0
Отуѓување/продажба на основни средства		(1.321)	(1.415)	(405)		(3.142)
На 31 декември 2025	28.758	13.127	7.607	5.387	172	55.050
Исправка на вредност						
На 1 Јануари 2025	-	5.240	6.823	1.688	-	13.752
Амортизација за годината	2.990	3.213	762	788	-	7.753
Отуѓување/продажба на основни средства		(1.321)	(1.415)	(405)	-	(3.142)
На 31 декември 2025	2.990	7.133	6.170	2.071	-	18.363
Сметководствена вредност						
На 1 Јануари 2025	-	9.146	1.572	220	26.456	37.393
На 31 декември 2025	25.768	5.994	1.437	3.316	172	36.687
Наем на деловен објект по МСФИ 16						
На 1 Јануари 2025	70.301					
Амортизација за годината	(7.411)					
На 31 декември 2025	62.890					
Сметководствена вредност на материјалните средства и средствата со право на користње						
На 31 декември 2025	99.577					

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

14. Материјални средства (продолжува)

	Мотор ни возил а	Компјутери	Мебел и останата опрема	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2024	11.871	9.709	4.084		25.665
Нови набавки	4.217	1.024	27		5.267
Расходување	-	(2.337)	(657)		(2.994)
Средства во подготовка	-	-	-	26.449	26.449
Отуѓување/продажба на основни средства	(1.702)	-	(1.539)		(3.241)
На 31 декември 2024	14.386	8.395	1.915	26.449	51.145
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2024	3.656	8.455	3.788		15.898
Амортизација за годината	2.883	704	105		3.692
Расходување	-	(2.337)	(657)		(2.994)
Отуѓување/продажба на основни средства	(1.305)	-	(1.539)		(2.844)
На 31 декември 2024	5.234	6.822	1.696		13.752
Сметководствена вредност					
На 1 јануари 2024	8.215	1.254	296		9.765
На 31 декември 2024	9.152	1.573	26.667		37.393

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема дадено материјални средства под залог (2024: нема).

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

14. Материјални средства (продолжува)

Движење на краткорочни и долгорочни обврски за наем на деловен објект

	Краткорочни обврски за наем	Долгорочни обврски за наем
Почетна состојба	8.994	62.128
Отплата	-	(9.277)
Камата	-	3.291
Трансфер кон краткорочни обврски	72	(72)
Вкупно	9.066	56.070

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
 (сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

15. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Вид на хартија од вредност	Портофолио	Датум на доспевање	Сметководствена вредност на 31.12.2025	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Еврообврзница МАЦЕДО28	ХТМ	10.3.2028	263.934	1,63%	5,25%
Вкупно			263.934		

Вид на хартија од вредност	Портофолио	Датум на доспевање	Сметководствена вредност на 31.12.2024	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Еврообврзница МАЦЕДО28	ХТМ	10.3.2028	255.145	1,63%	5,25%

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	2025	2024
Државни обврзници	263.934	255.145
	263.934	255.145
* Движење на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање		
	2025	2024
Почетна состојба	255.145	221.401
Курсни разлики	-	-
Купување	-	26.351
Амортизација на дисконт	13.426	7.393
Доспеана камата	(4.637)	-
	263.934	255.145

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

16. Финансиски средства расположиви за продажба

Вид на хартија од вредност	Порфолио	Датум на доспевање	Сметководствена вредност на 31.12.2025	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Денационализација 19та емисија	АФС	1.6.2030	18.947	2,00%	5,75%
Денационализација 20та емисија	АФС	1.6.2031	16.022	2,00%	6,37%
Континуирана ДО2016/03-0131дк	АФС	22.1.2031	42.141	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2016/23-1031дк	АФС	14.10.2031	5.101	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2017/05-0132дк	АФС	26.1.2032	1.528	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/08-0332дк	АФС	9.3.2032	4.056	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/14-0532дк	АФС	4.5.2032	1.923	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/20-0732дк	АФС	20.7.2032	12.965	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/19-0732дк	АФС	6.7.2032	9.990	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/27-0932дк	АФС	21.9.2032	3.957	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/32-1032дк	АФС	19.10.2032	1.972	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2019/02-0149дк	АФС	31.1.2049	18.381	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2019/11-0834дк	АФС	8.8.2034	1.096	2,55%	2,54%
Континуирана ДО2019/16-1234дк	АФС	5.12.2034	3.114	2,45%	2,44%
Континуирана ДО2019/12-0934	АФС	19.9.2034	23.359	3,10%	3,09%
Континуирана ДО2019/15-1134	АФС	7.11.2034	26.057	3,00%	2,99%
Континуирана ДО2020/02-0235	АФС	13.2.2035	12.688	2,90%	2,89%
Еврообврзница МАЦЕДО28	АФС	10.3.2028	224.788	1,63%	6,14%
ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ			428.085		

16. Финансиски средства расположиви за продажба (продолжува)

Вид на хартија од вредност	Портфолио	Датум на доспевање	Сметководствена Вредност на 31.12.2024	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Денационализација 19та емисија	АФС	1.6.2030	22.322	2,00%	5,09%
Денационализација 20та емисија	АФС	1.6.2031	17.870	2,00%	6,51%
Континуирана ДО2015/18-0525дк	АФС	21.5.2025	14.969	3,50%	3,49%
Континуирана ДО2015/35-0825дк	АФС	27.8.2025	2.055	3,50%	3,49%
Континуирана ДО2016/03-0131дк	АФС	22.1.2031	42.277	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2016/23-1031дк	АФС	14.10.2031	5.099	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2017/05-0132дк	АФС	26.1.2032	1.520	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/08-0332дк	АФС	9.3.2032	4.033	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/14-0532дк	АФС	4.5.2032	1.911	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/20-0732дк	АФС	20.7.2032	12.868	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/19-0732дк	АФС	6.7.2032	9.918	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/27-0932дк	АФС	21.9.2032	3.925	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/32-1032дк	АФС	19.10.2032	1.955	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2019/02-0149дк	АФС	31.1.2049	17.087	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2019/11-0834дк	АФС	8.8.2034	1.064	2,55%	2,54%
Континуирана ДО2019/16-1234дк	АФС	5.12.2034	3.011	2,45%	2,44%
Континуирана ДО2019/12-0934	АФС	19.9.2034	22.737	3,10%	3,09%
Континуирана ДО2019/15-1134	АФС	7.11.2034	25.314	3,00%	2,99%
Континуирана ДО2020/02-0235	АФС	13.2.2035	12.301	2,90%	2,89%
Еврообврзница МАЦЕДО28	АФС	10.3.2028	213.445	1,63%	6,14%

ВКУПНО

435.681

Хартии од вредност расположливи за продажба

2025

2024

Државни обврзници

428.085

435.681

428.085

435.681

16. Финансиски средства расположиви за продажба (продолжува)

* Движење на хартии од вредност расположиви за продажба

	2025	2024
Почетна состојба	435.681	397.890
Купување	-	29.442
Амортизација на дисконт	8.876	7.428
Доспевања	(23.520)	(8.985)
Промена во објективна вредност	6.347	8.915
Останато	701	991
	428.085	435.681

17. Парични средства и парични еквиваленти

	31 декември 2025	31 декември 2024
Жиро сметка	692	1.317
Девизна сметка	30	216
Благајна	-	3
Депозит со рок на доспевање до 3 месеци	57.500	46.000
Останати парични средства	52	117
	58.274	47.653

Депозит со рок на доспевање до 3 месеци е краткорочен депозит во банка на кој Друштвото има можност за слободни уплати и повлекување на средствата и кои ги користи за управување со ликвидноста. Тој е пласиран во:

- ▣ Алта Банка АД Битола со каматна стапка од 3,3% и 3%
- ▣ Прокредит Банка АД Скопје со каматна стапка од 3,3%

18. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се категоризираат како тековни побарувања

	2025	2024
Побарување за надоместок од придонеси	27.623	10.699
Останати побарувања	186	584
	27.809	11.283
Доспеани до 1 месец	13.668	11.283
Доспеани до 1 до 3 месеци	14.141	-
Вкупно	27.809	11.283

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

19. Краткорочни финансиски средства

	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни депозити	-	60.000
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	87.057	-
Останати краткорочни вложувања	74	-
	87.131	60.000

Хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање се состојат од:

Вид на хартија од вредност	Портфолио	Датум на доспевање	Сметководствена вредност на 31.12.2025	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Запис Д32025/17-364	ХТМ	21.10.2026	38.788	3,90%	3,88%
Запис Д32025/20-364	ХТМ	25.11.2026	48.269	4,00%	3,98%
Вкупно			87.057		

* Движење на краткорочни хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2025	2024
Почетна состојба	-	40.831
Купување	86.593	-
Дисконт	464	1.169
Доспевања	-	(42.000)
	87.057	-

20. Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Пресметани нефактурирани приходи за надомест на управувачка провизија од пензиските фондови	25.922	22.785
Недоспеана камата на државни обврзници	11.226	11.650
Недоспеана камата на депозити	-	375
Однапред платени трошоци	4.361	2.636
Трошоци што се разграничуваат на повеќе години	12.281	1.002
	53.790	38.448

Пресметани нефактурирани приходи за надомест на управувачка провизија од пензиските фондови во износ од 25.922 илјади МКД се однесуваат на пресметани приходи за управувачка провизија од Задолжителниот пениски фонд во износ 24.121 илјади МКД (2024: 21.213 илјади МКД) и од Доброволниот пензиски фонд во износ од 1.801 илјади МКД (2024: 1.571 илјади МКД).

Недоспеана камата на државни обврзници во износ од 11.226 илјади МКД се однесува на недоспеана камата на обврзници расположливи за продажба во износ од 3.755 илјади МКД, (2024: 3.755 илјади МКД) и обврзници кои се чуваат до доспевање во износ од 7.472 илјади МКД (2024: 7.889 илјади МКД)

Однапред платени трошоци во износ од 16.642 илјади МКД, се однесуваат на разграничување на трошоците за агенти според МСФИ 15 во износ од 10.149 илјади МКД разграничени во нареден период од 10 години со вклучена 2025 година (2024: 0). Износот од 6.493 илјади МКД се однесува на разграничувања на повеќе периоди за надомест на лиценци, претплата на списанија, членарини во институции и сл. (2024: 3.638 илјади МКД)

Трошоците што се разграничуваат на повеќе години се прикажани во оваа билансна позиција согласно пропишаниот образец во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано осигурување

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
 Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

21. Запишан основен капитал кој е уплатен и законски резерви

	31 декември 2025	31 декември 2024
Акционерски капитал – обични акции	130.001	130.001
	130.001	130.001

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2025 се состои од 21.200 обични акции (31 декември 2024 година: 21.200 обични акции). Номиналната вредност по акција изнесува ЕУР 100 искажана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на издавањето на одобрието за работа на Друштвото.

Акциите носат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја акција на имателот му обезбедува право на еден глас.

Акционер	Број на акции	Вредноста на акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Позаваровалница Сава ДД	21.200	100	2.120.000	100%
ВКУПНО	21.200		2.120.000	

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, се додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Законски резерви	13.747	13.747
	13.747	13.747

22. Акумулирана добивка

	31 декември 2025	31 декември 2024
Акумулирана добивка- слободна за распределба	292.207	215.262
Акумулирана добивка- ограничена за распределба	440.649	456.266
	732.856	671.528

Согласно законските барања, капиталот на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, треба да изнесува најмалку ЕУР 10 милиони (МКД 615 милиони), следствено на тоа што средствата на двата фонда со кои управува Друштвото имаат вредност над 900 милиони ЕУР. Акумулираната добивка, како дел од капиталот има значајно влијание во достигнувањето на овој износ. Друштвото е должно во секое време да го одржува овој износ на главнина, па според тоа акумулираната добивка не може целосно да се распредели на акционерите.

23. Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработени

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за резервирања за користи на вработени	5.728	5.714
Вкупно	5.728	5.714

Друштвото прави Резервирања за користи за вработените: јубилејни награди и отпремнина за пензионирање. Износот на резервирањата за јубилејни награди и отпремнина за пензионирање се утврдува земајќи ги предвид следните претпоставки:

- Број на вработени подобни за правото на користи и идните зголемувања на платите имајќи го во предвид општиот индекс на зголемување на плати, промоциите и зголемувањата на платите како резултат на зголемување на минатиот труд. Користена е стапка за долгорочен раст на плати од 4,18% (2024: 4,12%).

23. Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработени (продолжува)

Износот на резервирањето за неискористени денови од годишен одмор се врши врз основа на бројот на неискористени денови и износот на бруто дневницата за секој вработен.

	Отпремнина за пензионирање	Јубилејни награди	Не искористени денови	Вкупно
2025				
Состојба на 1 Јануари	692	2.031	2.991	5.714
Нови резервации	135	306	77	518
Искористени резервации	(91)	(302)	-	(393)
Зголемување во дисконтираниот износ	33	94	-	127
Трансфер во останата сеопфатна добивка	(103)		-	(103)
Трансфер во приходи (Извештај за сеопфатна добивка)		(136)		(136)
	666	1.994	3.068	5.727
Тековни	-	-	-	-
Нетековни	666	1.994	3.068	5.728
2024				
Состојба на 1 Јануари	488	1.983	2.698	5.169
Нови резервации	85	280	293	658
Искористени резервации	-	-	-	-
Зголемување во дисконтираниот износ	26	100	-	126
Трансфер во останата сеопфатна добивка	93	-	-	93
Трансфер во приходи (Извештај за сеопфатна добивка)	-	(332)		(332)
	692	2.031	2.991	5.714
Тековни	-	-	-	-
Нетековни	692	2.031	2.991	5.714

Сава пензиско друштво а.д. Скопје
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025


(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

24. Одложени даноци

Одложен данок се пресметува заради привремените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

25. Трансакции со поврзани субјекти

Салдата и вкупниот обем на остварени трансакции со поврзаните субјекти на 31.12.2025 се следниве:

 Сава Осигурување АД Скопје -
ентитет под заедничка контрола

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Осигурување на материјални средства - опрема	16	16
Доброволно здравствено осигурување	924	902
Премии за осигурување на менаџери	157	164
Агентски трошоци	217	187
Регистрација на службени возила	450	438
Други трошоци за службен пат	51	50
Останати неспомнати приходи	98	38
Наем на деловен простор		4.631
Вкупно	1.913	6.426

Побарувања и обврски	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за извршени услуги	621	618
Краткорочни обврски за недвижен имот	-	911
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти – МСФИ 16	9.067	
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти – МСФИ 16	56.070	0
Вкупно	65.758	1.528

25. Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)

■ Сава Стејшн Скопје – ентитет под заедничка контрола

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Услуги за регистрација	13	4
Други трошоци за службен пат	78	14
Вкупно	91	18

■ Заваровалница Сава ДД - ентитет под заедничка контрола

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
ИТ инфраструктура	192	163
Вкупно	192	163

■ Позаваровалница Сава д.д Љубљана – матично друштво

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Префактурирање на т-ци за спонзорство	308	153
Вкупно	308	153

■ Сава неживотно осигурување АДО Белград - ентитет под заедничка контрола

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Префактурирање на т-ци	8	102
Вкупно	8	102

Побарувања и обврски	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за извршени услуги	-	102
Вкупно	-	102

25. Трансакции со поврзани субјекти (продолжува)

- Вкупните надомести на членовите на Надзорниот одбор, кои не се вработени во Друштвото се како што следува:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Надомести за членови на Надзорен одбор (надворешни лица)	277	103

- Вкупните надомести на членови на Управен одбор кои се вработени во Друштвото се како што следува:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Надомести за членови на Управен одбор	19.134	17.508

Во износот се вклучени следниве бруто примања на Управниот одбор: плати и надоместоци, бонуси, придонеси за социјално осигурување, осигурувања и сл. Сите тие преставуваат краткорочни користи за клучниот раководен кадар.

26. Краткорочни обврски за даноци и други давачки

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за данок на додадена вредност	25	9
Обврски за персонален данок на доход	-	-
Обврски за даноци и придонеси од плати	3.817	1.729
Вкупно	3.842	1.738

27. Обврски за данок на добивка

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за данок на добивка	6.508	10.181
Вкупно	6.508	10.181

28. Обврски спрема вработени

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за плата и надоместоци на плата	7.043	4.811
Останати обврски спрема вработени	133	107
Вкупно	7.176	4.918

29. Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди

	31 декември 2025	31 декември 2024
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	25.424	24.310
Вкупно	25.424	24.310

Износот од 25.424 илјади МКД се однесува на :

- Однапред пресметани трошоци за чувар на имот во износ од 1.755 илјади МКД (2024; 1.555 илјади МКД)
- Однапред пресметани трошоци за МАПАС во износ од 5.513 илјади МКД (2024; 4.804 илјади МКД)
- Однапред пресметани трошоци за ПИОМ во износ од 604 илјади МКД (2024; 345 илјади МКД)
- Однапред пресметани трошоци за годишно известување за членство во износ од 11.107 илјади МКД (2024; 11.145 илјади МКД)
- Однапред пресметани трошоци – останати во износ од 6.445 илјади МКД (2024; 6.461 илјади МКД)

30. Вонбилансна евиденција

Заради транспарентност и следење на договорните односи, Друштвото евидентира договорни обврски вонбилансно, како безусловни обврски и потенцијални придобивки по основ на договор склучен од матичната компанија со пренесување на дел од обврските на друштвото-ќерка

Овие пренесени обврски немаат влијание врз финансиската позиција на Друштвото сè додека не се реализираат вистински трошоци или не се добијат економски придобивки.

На денот на билансот, вкупно евидентираниот износ во вонбилансната евиденција по овој основ изнесува 1.510 илјади МКД (2024:нула)

31. Настани по датумот на билансот

На 28.11.2025 година еден од членовите на Управниот одбор, Д-р Петар Талески поднесе оставка од функцијата член на Управен одбор која стапи на сила на 01.01.2026 година, заради остварување на работен однос во Сава Ре д.д. Љубљана.

Друштвото ги презеде сите предвидени активности, потребни по дадена оставка на член на Управен одбор, при што одржа Собрание на акционери со точка на дневен ред Статутарна одлука за изменување на Статутот на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

Членовите на Управниот одбор Снежана Станковиќ и Татјана Бојковска подготвија ажурирани Програми за работење на пензиското друштво и пензиските фондови, со извршување на прераспределба на примарни и секундарни надлежности за секоја од членовите на Управниот одбор, со што се овозможува задржување на стабилноста, квалитетот, професионалноста и успешното работење и управување со Друштвото и пензиските фондови со кои управува во двочлен Управен одбор.